

## ОПРЕДЕЛЕНИ ДИЛЕМИ ВО ВРСКА СО ЧИСТОТАТА НА ВОЗДУХОТ ВРЗ

ПРИМЕРОТ СО ГАСОТ  $SO_2$ Р. Андов<sup>1</sup> и Т. Ставилов<sup>2</sup><sup>1</sup>003Т Техничка контрола и <sup>2</sup>003Т Институт за рударство и металургија, Рудници и железарница "Скопје", 91000 Скопје

Според законските регулативи и практиката, систематски се следи имисијата на штетните материји во воздухот. Во трудот се предложени докази и мислење дека спречувањето и следењето на емисијата е единствено ефикасно за сочувување на чистотата на воздухот. Дозволената емисија мора да има стапен тренд на намалување.

## УВОД

Човековата околина, како што се тлото, водата и воздухот, денес се загадуваат многу интензивно и на различни начини. Загадувањата на човековата околина и во нашата земја се поинтензивни, со што, како што се вели "го плаќаме данокот на напредокот и развојот".

Од сите сфери на нашата околина, најуочливо е загадувањето на воздухот со гасови, пареи, чад, прашина и друго. Овие материји може да бидат за лубето со надразнителни, токсични, канцерогени и со други штетни особини, како и да бидат непријатни со својот мирис и со оптички видливото присуство.

Денешните сознанија за штетноста на разните материји кои го загадуваат воздухот и другите сфери на човековата околина, а кои имаат влијание на здравјето на човекот и на фауната и флората, се уште не се на задоволително ниво. Она што се знае се базира на инцидентни случаи и на различни експерименти со животни и друго. Така, денес за некои материји се знае која е нивната погубна концентрација. Меѓутоа, која е концентрацијата на истите што смее да биде присутна во воздухот без штетни последици за лубето не се знае со сигурност. Дозволените горни граници на штетните материји, кои во различни земји се различни, не ги исклучуваат несаканите последици во поблиска и по-далечна иднина.

Од 1973 година систематски се следи загаденоста на човековата околина во Европа. За таа цел воспоставен е меѓународниот систем GEMS (*Global Environmental Monitoring System*) кој се состои од 2 мрежи на мерни станици: за мерење на загаденоста на воздухот во населени и индустриски региони и мрежа

за мерење на позадински мерни станици равномерно распоредени низ различни земји во Европа. Во овој *monitoring* систем, од нашата земја е вклучен само Загреб /1/.

Со нашите сојузни и републички закони и ЈУС стандарди, дозволено е присуство на  $\text{SO}_2$  во воздухот  $0,5 \text{ mg m}^{-3}$  за поединечни мерења,  $0,15 \text{ mg m}^{-3}$  за средно-дневна концентрација и  $10 \text{ mg m}^{-3}$  во работните простории. Според истите законски регулативи, работните организации-загадувачи на воздухот и Хидрометеоролошкиот завод должни се да водат редовно следење на загаденоста на воздухот а Републичкиот завод за здравствена заштита да го следи влијанието на здравјето на луѓето, кои тоа го чина систематски. Во согласност со законските обврски, Институтот за рударство и металургија при Рудници и железарница "Скопје", Скопје редовно ја следи загаденоста на воздухот во фабричниот круг и во околните населби /2/. Мерењата покажуваат дека концентрацијата на  $\text{SO}_2$  е повисока од дозволената само во зимските месеци. Ова, како и фактот дека просечната загаденсот стално расте го потврдуваат и други институции што се бават со мерење на загаденсота на воздухот /3-5/.

Претходното не наведува на заклучок дека во светот и кај нас се толерира загадувањето на воздухот со штетни материји се додека тие не ја надминат "пропишаната" концентрација, која се утврдува на некое мерно место, избрано според недефинирани критериуми а на кое измерената концентрација зависи од голем број на фактори, кои исто така не се дефинирани.

Загадувањето на воздухот може да се гледа од аспект на емисија или имисија на штетните материји. Секако, дека ќе биде многу подобро за човековата околина ако поригородно се контролира и спречува емисијата на штетни материји, вклучувајќи го и  $\text{SO}_2$ , во атмосферата. Ретките трудови кои го расветлуваат проблемот на емисијата, даваат податоци кои го драматизираат проблемот. На пример, од податоците за емисијата на  $\text{SO}_2$  при производство на железо /3/ и емисијата на  $\text{SO}_2$  во Југославија /4/ тоа јасно може да се види.

#### ЕМИСИЈА НА $\text{SO}_2$ ВО ЈУГОСЛАВИЈА

Познато е дека  $\text{SO}_2$  настанува, пред се, со согорување на фосилните горива и при некои индустриски процеси. Gazalek /4/ во својот труд за емисијата на  $\text{SO}_2$  во Југославија ги прикажува можноите извори на  $\text{SO}_2$  (Табела I). Како што се гледа од Табелата I, емисијата на  $\text{SO}_2$  во нашата земја е огромна. Ако се претпостави дека овој  $\text{SO}_2$  правилно се распределува на целата територија на Југославија ( $252\ 804 \text{ km}^2$ ) на различна висина ( $10, 20, 30, 50$  и  $100 \text{ m}$ ) и дека нема вертикални и хоризонтални струења и атмосферски врнеки, добиваме опре-

делени претпоставени модели, прикажани во Табела III.

Табела I

Емисија на  $\text{SO}_2$  во Југославија по поедини извори според //4//

Еmitенти на $\text{SO}_2$	Еmitирана маса на $\text{SO}_2$ , 1980 год.			Еmitирана маса на $\text{SO}_2$ , 1984 год.		
	t	%	t	%		
Цврсти горива	888 252	52,95	1 280 674	58,31		
Нафтени деривати	490 800	26,60	486 300	22,14		
Црна металургија	179 277	9,60	208 976	9,51		
Обоена металургија	184 147	9,87	196 229	8,93		
Останато	23 806	1,24	24 156	1,11		

Табела II

Пресметана концентрација на  $\text{SO}_2$  на целата територија на Југославија

Висина $m$	Пресметата концентрација на $\text{SO}_2$ во $\text{mg m}^{-3}$ за:					
	1980 год. годишно	1980 год. дневно	1 час	1984 год. годишно	1984 год. дневно	1 час
10	729,597	2,026	0,084	858,60	2,385	0,099
20	364,793	1,013	0,042	429,30	1,192	0,049
30	243,159	0,675	0,028	286,20	0,795	0,033
50	145,917	0,405	0,017	171,72	0,477	0,020
100	72,952	0,202	0,008	85,86	0,238	0,010

Од овие податоци се гледа дека пресметаната дневна концентрација на  $\text{SO}_2$  е сè-когаш поголема од дозволената.

Ако претпоставиме дека целокупниот емитиран  $\text{SO}_2$  се претвара во  $\text{H}_2\text{SO}_3$  може да се пресметаат концентрациите на киселината која би паднала на почвата (Табела III).

Табела III

Пресметана маса и концентрација на  $\text{H}_2\text{SO}_3$  која би паднала на почвата

Година	годишно	$\text{H}_2\text{SO}_3, t$ дневно	1 час	$\text{H}_2\text{SO}_3, \text{mg m}^{-2}$		
				годишно	дневно	1 час
1980	2 391 213	6 642	277	9 458,76	26,27	1,09
1984	3 126 554	8 684	372	12 367,50	34,35	1,43

Овие претпоставени резултати, секако, укажуваат дека почестите констатации за

за сушење на шумите и други несакани ефекти не се без основа, кои за да се докажат потребно е време, но откако ќе се докажат можеби ќе биде доцна нешто да се направи.

### ЗАКЛУЧОЦИ

- Следењето на имисијата на штетните материји и нивното штетно влијание врз здравјето на луѓето, секако е потребно и корисно, но не на начин како тоа се чини сега. Со следењето не се спречува загадувањето на човековата околина.
- Крајно време е да се насочат сите сили и знаења за да се заведе ефикасна контрола и спречување на емисијата на штетните материји во атмосферата, вклучувајќи го и  $SO_2$ .
- Критериумите за дозволената емисија да се базираат на денешните можности таа да се спречи, со стален тренд за намалување на истата, во зависност од техничките достигнувања.

### ЛИТЕРАТУРА

- WHO and WMO Colaborate in Global Air Pollution Monitoring, WHO Chronicle, 32, 373 (1978).*
- Т. Ставилов, К. Василева, Л. Ралева, Испитување на загаденоста на атмосферата со  $SO_2$ , чад и седиментна прашина во Рудници и железарница "Скопје" и околните населби, Институт за рударство и металургија, Извештај Бр. 220, Скопје, 1988.
- Р. Андов, VII југословенско советување за заштита на воздухот, Скопје, 1986.
- M. Gazarek, Zašt. atmosfere, 14, 93 (1986).*
- M. Krstić, Zašt. atmosfere, 15, 97 (1987).*

### SUMMARY

*SOME DILEMMAS WITH POLLUTION OF AIR ON EXAMPLE OF  $SO_2$  GAS*

*R. Andov<sup>1</sup> and T. Stafilov<sup>2</sup>*

<sup>1</sup> *Technical Control Departement and* <sup>2</sup> *Institute of mining and metallurgy, Mines and Ironworks "Skopje", 91000 Skopje*

*According the low regulations and practice, the imission of different injurious materials in air is systematically attended. In this work, some arguments and opinions that the prevention and control of emission of injurious materials is the only way to mantain the cleanliness of air, has been suggested.*